

Тој е надвор од Законот. Тој "не смее" да плаќа ДДВ. Но, може да зборува што сака, дури и да се заканува со масовни убиства. Сега е на слобода, според диригираните информации, се прошетал покрај полицијата, дошол на суд за да даде изјава. По ова заминал на годишен одмор. По неколку месеци "тормозење" му заврши решението за определен политички работен однос. Но, останува прашањето, кој го вработи?

"Ако било покренато барање за спроведување истрага, ако била дадена потерница, локална или меѓународна... Потерницата е мерка која има свои правила, кога може да се издаде, против кого, зошто и за кои дела посебно се однесува", оценува адвокатката Јагнула Куновска.



ЈАГНУЛА КУНОВСКА, АДВОКАТКА



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Повлекувањето на потерницата и барањето за притвор против Агим Красниќи од село Кондово, претставува правен, уставен и законски преседан, кој ќе придонесе за усложнување на општата кревка, политичка и безбедносна ситуација, бидејќи со ова дефинитивно "криминалците и

политичарите", такви какви што сè, владеат со Република Македонија. На овој начин паднаа во вода настојувањата во правосудниот систем да ги направиме потребните реформи, и истовремено да докажеме дека сме на вистинскиот пат во приближувањето кон ЕУ и НАТО. Генерално гледано, вакви какви што сме

сега, опсервирани од сите страни, од домашната и од странската јавност, ја губиме државата, но и македонската нација.

СЦЕНАРИО

Последниве неколку години ова е второ осмислено политичко сценарио на капитулација на државата, која е изнудена од страна на криминалците (терористи), бидејќи ако ги броиме посетите, тогаш ќе ни требаат многу страници само да ги наведеме примерите. Најсериозен пример беше кокичето на настаните во 2001 година. Случајот за т.н. дрвосечач Џевад Асани, го водеа Љубчо Георгиевски и Доста Димовска, кои во тандем со Арбен Џафери, раководеа со државата. Тогаш четири војници на АРМ беа трампи за Џевад Асани, кој беше в затвор, а требаше да одговара пред македонските судски органи. Подоцна, на Скопска Црна Гора тој им пркосеше на безбедносните сили, а според непотврдени информации бил вмешан во случајот "Карпалак" и во активностите на АНА. Во моментот е во Косово, каде што издржува за-

творска казна за други дела.

Вториот пример со Агим Красниќи, кој ни служеше за забава и за плашење на народот, е завршен. Но, како? Ни се сервира дека се појавил пред истражниот судија, претставник на Обвинителството, но без посредство на МВР. Ја, мајката!? На "тацна" ни се сервира дека дал изјава во врска со покренатите обвиненија, по што потерницата била укината, а тој заминал на заслужен одмор. Што тоа ние слушаме? Зарем тој да се повлече без прав, без влакно на јазикот, без добиена пара за "повеќемесечното тормозење" и кревање на меѓунационалната тензија?!

Човекот си ја одигра својата ролја. Се појави пред референдумското изјаснување против новата територијална организација, а потоа остана да командува на екстериторијата - Кондово, од каде што ни ги тренираше "живците". Се покажа дека е поголем "фраер" од нашите политичари "мангупи", бидејќи беше тврд орех сè додека не му ги исполнија барањата, односно докажа дека сè ова е масло на... Кој е вмешан во ртењето на кондовскиот ко-

КРАСНИЌИ ПО НАШИТЕ ПОЛИТИ



ЖИВАТА КОНДОВСКА ЛЕГЕНДА



ОПРАВДАНИЕ

"Одлуката за повлекување на потерниците и притворот за Агим Красниќи е законска и доказ за независното судство", вака ја брани чудната судска одлука претседателката на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Добрила Кацарска.

На Судот му било доволно тоа што Красниќи сам дошол да даде изјава, по што било оценето дека тој е достапен за правдата во истрагите кои продолжуваат.

"Истите доброволно се јавиле во суд. Тие се веќе достапни. Напротив, докажав дека судството е независно и судијата постапи по законските прописи, а дали постои политички договор, мислам дека тоа не треба мене да ме прашувате", изјави Кацарска.

ров? Од Бермудскиот триаголник пристигаа информации за сериозниот проблем, со кој се занимаваа Владата (власта), претседателот и другите битни или небитни фактори во државава. Од таму дојде и изненадувачкото решение - Красниќи замина на заслужен одмор. Сега можеме мирно да спиеме.

ПОТЕРНИЦАТА НЕ Е ИГРАЧКА

Каков удар тоа ќе биде врз правниот поредок во земјата? Тоа е главното прашање

да ни ги објасни стапиците од овој акт и негативностите кои дури сега ќе следуваат по оваа непримерена одлука на правниот и на полицискиот систем.

"Како граѓанин слушам дека имало кривична пријава и барање за спроведување истрага во суд. Сега слушам дека на некој начин Красниќи и не е амнестиран, туку онака дошол во суд, се јавил, му бил земен исказ и заминал. Значи, не можам да зборувам стручно, бидејќи не знам за кои дела е обвинуван. Но, ако обичен граѓанин биде

мерка која има свои правила, кога може да се издаде, против кого, зошто и за кои дела посебно се однесува. Значи, ако има потерница и одеднаш тој се јави... и ете така ќе го пуштат, па ние сме биле многу благословени. Лицата од законодавството и од судството, од нашата практика ни биле многу сентиментални луѓе. Но, на обичен граѓанин тоа не може да му се случи. Ова повторно е некоја политичка одлука", нагласува адвокатката Куновска.

ма ништо. Сè е простено. Тоа не е така. Повторувам, ова е политичка одлука со знаење на оние кои ние ги окарактеризираме како 'меѓународна заедница'. Затоа и толку време, два - три месеци ништо не се преземаше против него. Поради тоа, тој така силно гласно и самоуверено зборуваше, бидејќи имаше некаква поткрепка од некаде. Всушност, ние знаеме дека се шетаат и други како него, за некои од нив сè уште постојат потерници, а и покрај тоа никој не ги бара. Има луѓе како, на пример, Даут Реџеми - Лека, кој слободно шета и воопшто не му е гајле што по него е издадена потерница. Никој не го фаќа. Но, не е само тој, каде се убијците на дванаесетте киднапирани Македонци? Каде воопшто се и другите? Каде се лицата кои ги поставија мините на 'Љуботенски бачила', случајот за кој велат дека било инцидент, а не трагедија на осум загинати војници итн.? Каде се убијците на оние во 'Бриони' кај Чelopeк, кои едноставно ги минираа луѓето врзани за директ, а за кои слушаме дека ниту на нивните мајки не им дозволуваат свеќа да им запалат? Во жална ситуација по тона нашето општество, тука пред сè, зборувам за правниот систем на РМ", оценува Куновска.

Во целиов случај, улогата на Обвинителството, адвокатката Куновска ја оценува како мошне негативна, бидејќи тоа е зависно од политичарите. Тоа не може да ги води реформите во правосудството во вистинската насока, бидејќи такви какви што се сега, тие ќе бидат контроверзни реформи.

"На овој начин не може да се спроведе никаква реформа. Со ова Обвинителство, не само Прчевски, тука има една цела гарда околу него, тие никогаш нема овој правен систем да го водат така како што треба. Тие се слуги на власта. За жал, сè додека не избираме обвинители кои се независни, тоа и ќе се прави. Во една Америка, обвинителот може на Клинтон или сега на Буш, да му даде кривична пријава, а ние не сме-

ГОЛЕМ "ФРАЕР" ОД ЧКИ "МАНГУПИ"

на кое во моментот треба да се одговори, бидејќи Красниќи ни создаде уште поголеми проблеми од него самиот.

"За да зборувам како стручно лице, морам да знам што таа кривична пријава содржела. Потоа, прифатената кривична пријава, преточена во барање за спроведување истрага, за кои дела е обвинет, како тоа го стокмиле итн.", е првата реакција на позната скопска адвокатка Јагнула Куновска, која како граѓанин, но и познат специјалист - кривичар, се обиде

обвинет за вакво дело, со кое власта два, односно три месеци се забавува на ниво на Влада, дури на ниво на претседател на држава, не би поминал така лесно како што помина Красниќи. Во овој момент не знам дали било покренато обвинение. Не знам дали била покрената потерница. Ние можеме само паушално да зборуваме. Но, ако било покренато барање за спроведување истрага, ако била дадена потерница, локална или меѓународна..., па таа потерница не е играчка. Потерницата е

ДРУГИ СЛУЧАИ

"Како стручњак, кој 35 години се занимава со кривичната материја, знам дека ако сè ова му се случи на еден обичен граѓанин, тој може да заврши како Диме Ицковски - Поштарот. Да го заобиколат и да го убијат, а да не знае зошто. Но, за овој (Красниќи) се знае зошто, бидејќи ние го слушнавме, го видовме на хрватската и на другите телевизии каде даваше изјави. Сепак, факт е дека нешто слушнавме од Красниќи, а за нив тоа е како да се работи за плуканица на улица. Наводно тој плукнал на чевелот на сообраќаецот и од тоа не-

еме да помислиме да му ја вработиме на Красниќи или, пак, ја повлекуваме. Зошто е тоа така, ако се јавил на суд, дал исказ? Тука има многу нејаснотии. А, кога беше за Љубе Бошкоски, за 'Раштански лозја', дури 100 полицајци имаше околу обвинителот. Дојде комбе за да го однесат во Шутка. Зошто другите лица кои беа обвинети за овој случај ги фатија веднаш, по исказот ги ставија во притвор? Зошто не им дозволија да се бранат од слобода? Зошто ние така се однесуваме кон луѓето, кои ѝ се лојални на оваа држава? Тие велеа дека ќе дадат докази за хипотеки, ја убедуваа власта дека ќе се јават на секоја покана, а уште при првата покана ги уапсија. Нив ги чувавме во притвор. Ако го следиме овој пример, тогаш зошто и младиот Верушевски веќе цел месец се наоѓа во притвор. Па, и тој дал исказ, би требало да го пуштат на слобода", истакнува адвокатката.

Куновска смета дека и адвокатите и судството се наоѓаат во немилост, бидејќи политиката ги уценува.

"Во судството има и прекрасни судии како луѓе, но што тие, или некој од нив може да прави кога нему му се наложува. Ајде да ве прашам: 'Треба ли да 'лета' од работа, ако тоа не го стори?' Како инаку, како што слушнав било нокно време кога се пријавил, да дојде судија, потоа обвинител, па да го сослушаат. Што мислите вие, дека истражниот судија може да донесе одлука да го пуштат ако тоа, пред сè, не му било речено или наредено. Мислите ли дека за да се повлече потерница одлучува истражниот судија? Дали мерката притвор ќе биде укината или не, одлучува обвинителот. Едноставно, тој дава предлог или го повлекува предлогот. Сега кој може да помисли дека не знаеме какво е нашето Обвинителство. Знаете ли како тоа се однесуваше кон Љубе Бошкоски за 'Раштански лозја', односно како се однесуваа тројцата обвинители. Тие и за многу други случаи не се однесуваа според законот. Има многу примери за кои можам да збору-



АКО ОВА МУ СЕ СЛУЧИ НА ОБИЧЕН ГРАЃАНИН
ТОЈ КЕ ЗАВРШИ КАКО "ПОШТАРОТ"

ПРЕКРШЕНИ УСТАВОТ И ЗАКОНИТЕ

Претседателот Бранко Црвенковски е изненаден и крајно загрижен од информациите во медиумите, дека мерката притвор против Агим Красниќи е повлечена откако тој доброволно се јавил во судот. Според него, доколку овие информации се точни, со оглед на тоа што станува збор за сериозни кривични дела, судот целосно го негира правниот поредок и ги крши Уставот и законите. Шефот на државата смета дека институциите презеле активности, кои се во целосна спротивност со заклучоците од седницата на Советот за безбедност, а се однесуваа на случајот "Кондово". Тој инсистира на итно расчистување на ситуацијата.



Имено, Владата на РМ ги задолжи министерствата за внатрешни работи и за правда да подготват информација за т.н. случај "Кондово" и за причините поради која е повлечена потерницата против Агим Красниќи. Поаѓајќи од принципот на подделба на власта, Владата уште еднаш потврдува дека нема да се меша во работењето на судските власти.

вам. Сега, каде ни е правдата? Тоа е срамота за нас. Ова повеќе го зборувам во улога на граѓанин отколку како стручњак од оваа област. Срамота е тоа што се случува кај нас. Може сè да се каже или да се лаже само за да се заинтригира јавноста. Тоа за што нè информираат преку медиумите, сè е нешто 'бош работа', бидејќи според нив така треба да биде. Но, утре можеби ќе се вадат и ќе велат: 'Пу, пу не важи'. А, овде како граѓани се жалевме, фактички тие два месеца ни нудеа само забава. Со сервираните информации ни нудат шунд литература", констатира Куновска.

Познатата адвокатка и стручњак по кривично право, Јагнула Куновска, истакнува дека целава работа е диригирана еднадвор, бидејќи истото ни се случува со притисокот за ослободување на Вранишковски.

"Ние треба да сфатиме дека не одлучуваме за себе. За нас одлучуваат други. 'Џабе' ја валкаме устата со зборот демократија. Демократија е филозофски израз. Демократија не е прост и суров израз за секој да ја плакне устата со него. Демократијата е многу широк поим за некој слободно да рече уживаме во демократија, се стремиме кон демократија. За тоа треба да имаме предуслови, кои имамат виделина во себе, а всушност ние тонеме. Сфаќате ли дека како држава и како нација сè уште тонеме и само што не сме го допреле дното. Во моите две издадени книги тврдам дека ние како народ сè уште не сме осознали. Затоа дозволуваме да избираме вакви 'шушумиги' и тие да нè водат. Ние 15 години сме независни, но како држава, како Македонија станавме 'брука'. Ако некое време се гордеевме со тоа, кршевме шишиња со шампањ, пиевме затоа што сме станале држава, фактички македонската нација си доби држава, но денес мораме да сфатиме дека повеќе не сме онаа иста држава. Сè побрзо ја губиме и државата и македонската нација", предупредува адвокатката Јагнула Куновска.